



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 43/2016

Пробиштип 15.03.2016 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.43 одржана на ден 14.03.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година бр.26-300/3;
2. Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2015 година бр.26-300/4;
3. Одлука за определени средства за експропријација во Буџетот на општина Пробиштип бр.26-300/5;
4. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.26-300/6;
5. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип бр.26-300/7;
6. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр.26-300/8;
7. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип бр.26-300/9;
8. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ – Пробиштип за 2015 година бр.26-300/10;
9. Одлука за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ – Пробиштип за 2015 година бр.26-300/11;
10. Одлука за давање на согласност на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за 2015 година бр.26-300/12;
11. Одлука за давање на согласност на Финансовиот извештај со Завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година бр.26-300/13;
12. Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип бр.26-300/14..

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-300/16
15.03.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.43/2016

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на општина Пробиштип на седница одржана на 14.03.2016 година, донесе:

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2015 година изнесуваат:

| | Планирани | Реализирани |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Вкупни приходи | 243.990.876 | 199.137.667 |
| - Даночни приходи | 31.000.000 | 29.362.712 |
| - Неданочни приходи | 13.000.000 | 9.749.251 |
| - Капитални приходи | 15.819.508 | 14.528.677 |
| - Дотации | 119.611.566 | 114.317.516 |
| - Трансфери | 53.957.892 | 21.649.889 |
| - Донации | 10.601.910 | 9.529.622 |
| Вкупни расходи | 260.790.876 | 225.054.504 |
| - утврдени намени | 260.490.876 | 254.430.799 |
| - резерви | 300.000 | 0 |
| (Дефицит) - Суфицит | | -25.916.837 |
| Финансирање | | 25.916.837 |
| Прилив | | |
| - Прилив од домашни зеами | 16.800.000 | 10.663.500 |
| - Прилив од странски зеами | | |
| - Депозити | | 15.253.337 |
| Одлив (отплата на главнина) | | |

Член 2

Разликата меѓу приходите и расходите на износ од 25.916.837 претставува износот на приливот на средства од пренесени депозити средства од претходна година 15.253.337 денари и од домашно задолжување заем од светска банка и од МБПР 10.663.500 денари.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година се искажани планираните и извршените расходи по сметки и по ставки.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година ќе се објави во "Службен гласник на општина Пробиштип".

Број 26-300/3
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 25, став 1 од Законот за полиција (Службен весник на РМ бр.114/2006, бр.119/2013 и бр.41/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, расправајќи по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2015 година, бр.26-306/1 од 08.03.2016 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2015 година, бр.26-306/1 од 08.03.2016 година, поднесена од МВР Полициската Станица Пробиштип.

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2015 година бр.26-306/1 од 08.03.2016 година поднесена од МВР Полициска Станица Пробиштип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-300/4
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) , член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип и член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација (Службен весник на општина Пробиштип бр.95/12, 131/12,24/13 и 27/14), а на основа Заклучокот за утврдената пазарна вредност на градежно неизградено земјиште бр.08-204/2 од 17.02.2016 година, Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на 14.03.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За определени средства за експропријација во буџетот на општина Пробиштип

Член 1

Со оваа Одлука се определуваат средства за експропријација на градежно неизградено земјиште за реконструкција на ул.„Јосиф Даскалов“ во Пробиштип во сопственост на физички лица од Пробиштип, предвидени со Геодетски елаборат за посебни намени (за експропријација) Д.бр.176/5-16 од 26.02.2016 година.

Член 2

Средствата за експропријација се резервирани во буџетската програма ЕА – Капитални трошоци на општина Пробиштип за 2016 година на контото:

485420 - Надомест за одземен имот – 150.000 денари.

Член 3

Пазарната вредност за трета зона изнесува 171,00 денари по метар квадратен, согласно Заклучокот за утврдување на пазарната вредност во општина Пробиштип бр.08-204/2 од 17.02.2016 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-300/5
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.43/2016

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2015 година, бр.05-75/1 од 11.02.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2015 година бр.05-75/1 од 11.02.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/6
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2015 година, бр.05-76/1 од 22.02.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2015 година бр.05-76/1 од 22.02.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/7
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година бр.05-46/1 и бр.05-47/1 од 15.02.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.43/2016

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година бр.05-46/1 и бр.05-47/1 од 15.02.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/8
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-19/1, бр.01-20/1, бр.01-21/1 и 01-22/1 од 05.02.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-19/1, бр.01-20/1, бр.01-21/1 и 01-22/1 од 05.02.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/9
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, разгледувајќи го Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година, бр.01-60/1 од 02.03.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-60/1 од 02.03.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/10
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година,

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.43/2016

разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година, бр.01-61/1 од 02.03.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-61/1 од 02.03.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/11
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став, 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, расправајќи по Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-157/1 од 24.02.2016 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

за давање на согласност на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2015 година бр.01-157/1 од 24.02.2016 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-162/1 од 24.02.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/12
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, расправајќи по Финансискиот извештајот со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година бр.05-158/1 од 24.02.2016 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за давање на согласност на Финансискиот извештај со Завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година бр.05-158/11 од 24.02.2016 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-161/1 од 24.02.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/13
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска член 66 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 14.03.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За продажба на недвижен имот во сопственост на општина Пробиштип

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува недвижниот имот кој се отуѓува, сопственост на општина Пробиштип, начинот и постапката за негово отуѓување како и продажната вредност на истиот.

Член 2

Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот:

Деловна зграда на КП бр. 1422, зграда 1 влез 1 на приземје со намена Деловен простор во површина од 44 м² евидентирана во Имотен лист 1276 за КО Злетово со утврдена пазарна вредност од 480.254,00 денари.

Член 3

Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши во постапка утврдена со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, по пат на електронско јавно наддавање.

Член 4

Почетната цена за продажба претставува проценетата пазарна вредност.

Член 5

За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на општина Пробиштип со посебно решение ќе формира Комисија за продажба во следниот состав: Претседател, член и нивни заменици од редовите на општинската администрација и член и заменик од Советот на општина Пробиштип.

Член 6

Одлуката стапува на сила осум дена од објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-300/14
14.03.2016 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
